



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 8 декември 1962
Скопје
Број 39 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

184.

На основа член 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА И ТЕХНИЧКИТЕ СЕКЦИИ ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Уредбата за престанок со работа на Дирекцијата за патишта и техничките секции за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 2/62) во член 2 зборот „имотот“ се заменува со зборовите „опремата и инвентарот“.

По став 5 се додаваат два нови става 6 и 7 кои гласат:

„Инвеститорските функции на Дирекцијата за патишта во употребата на средствата на НРМ наменети за изградба и реконструкција на јавните патишта, како и правата и обврските настанати во вршењето на овие функции се пренесуваат на Републичкиот фонд за патишта.

Стопанската банка на НРМ средствата преостанати на сметките на Дирекцијата за патишта ќе ги пренесе на сметките на Републичкиот фонд за патишта“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3262/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

185.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година и чл. 12 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1) Кредитите за инвестиции во градежништвото од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошниот текст — Фондот) ќе се даваат под условите и на начин определен со оваа одлука.

2) Кредитите ќе се даваат за набавка на градежна механизација, учество во кредитите од Општиот инвестиционен фонд, како и за учество во користењето на средствата наменети за градежништво од Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја, за 1962 година.

3) Корисници на кредитите можат да бидат стопанските организации од областа на градежната оператива чии бруто производ надминува 2 милијарди динари.

4) Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија по пат на конкурс кој го распишува Банката во согласност со Одборот за општи стопански работи на Извршниот совет.

5) Сопственото учество во инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 10%.

6) Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесување на барањето е 7%.

7. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 8 години.

8) Првенство во добивање на кредити имаат заемобаратели кои што:

— користат кредити од средства на Општиот инвестиционен фонд;

— постигнуваат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување;

— понудат поголемо сопствено учество, пократок рок за враќање и повисока интересна норма;

— понудат покусок рок за набавка на градежна механизација.

9) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3296/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

186.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година во врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година и точка II од Одлуката за распределба на средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година („Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈО- ДЕЛСТВО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА УНА- ПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТОПАН- СКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

1) Износот од 300 милиони динари определен за инвестиции во земјоделството од средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година, ќе се употребат за давање кредити за оние намени и под истите услови под кои се користат средства од Општиот инвестиционен фонд наменети за земјоделство.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3558/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Ристо Цунев, с. р.

187.

На основа глава XVI точка 1 оддел 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година во врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределбата на средствата за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година и точка II од Одлуката за распределба на средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година („Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА УГОСТИ- ТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА- МЕНЕТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАЗ- ВИТОКОТ НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕ- НИТЕ ПОДРАЧЈА

1) Износот од 200 милиони динари определен за инвестиции во угостителството и туризмот од средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределбата на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година, ќе се употреби за давање кредити под условите и на начинот определени со Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за трговија, угостителство и туризам („Службен весник на НРМ“ бр. 15/62).

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3559/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Ристо Цунев, с. р.

188.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година во врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година и точка II од Одлуката за распределба на средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за унапредување стопански неразвиените подрачја за 1962 година („Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШ- ТВОТО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА УНА- ПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

1) Износот од 300 милиони динари определен за инвестиции во градежништвото од средствата одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за распределба на средствата на Фондот за развиток на стопански неразвиените подрачја за 1962 година, ќе се употреби за давање кредити за намените и под условите определени со Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Репуб-

личкиот инвестиционен фонд наменети за градеж-
ништво („Службен весник на НРМ“ бр. 39/42).

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија“.

Бр. 09-3560/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,

Ристо Цунов, с. р.

189.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-
публичкиот општествен план за 1962 година во
врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за распределба на средствата на Фондот
за унапредување развитокот на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година и точка II од Од-
луката за распределба на средствата одобрени на
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката
на Сојузниот извршен совет за распределба на сред-
ствата на Фондот за развиток на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година („Службен весник
на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ
ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА СТРУЧ-
НОТО ШКОЛСТВО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ
ОПШТЕСТВЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТО-
ПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА**

1) Износот од 350 милиони динари определен
за инвестиции за стручното школство одобрени на
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на
Сојузниот извршен совет за распределба на сред-
ствата на Фондот за унапредување развитокот на
стопански неразвиените подрачја за 1962 година,
ќе се користи под условите определени со оваа
одлука.

2) Средствата од претходната точка ќе се да-
ваат за изградба, доградба и опремување на објекти
за стручното школство.

3) Средствата од точка 1 на оваа одлука Сто-
панската банка на Народна Република Македонија
ќе ги одобри на Републичкиот општествен фонд за
школство со интересна норма од 1% и рок за вра-
ќање од 30 години.

4) Начинот на одобрувањето на средствата за
намените од точка 2 на оваа одлука на непосред-
ните корисници и другите услови, ги определува
Управниот одбор на Републичкиот општествен
фонд за школство, со тоа што за користење на
овие средства е потребно да се обезбеди учество од
најмалку 30%.

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија“.

Бр. 09-3561/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,

Ристо Цунов, с. р.

190.

На основа член 35 и 36 од Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („Службен лист
на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и
начинот под кои ќе се даваат кредити од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд наменети за градеж-
ништвото („Службен весник на НРМ“ бр. 39/62) во
согласност со Одборот за општи стопански работи
на Извршниот совет, Стопанската банка на На-
родна Република Македонија, Скопје, распишува

VI КОНКУРС

**ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ
ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ВО 1962 ГОДИНА**

I Стопанската банка на НР Македонија —
Скопје, според овој конкурс од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд ќе дава кредити:

а) за набавка на градежна механизација,

б) за учество во кредитите од Општиот инвес-
тиционен фонд,

в) за учество во користењето на средствата на-
менети за градежништвото од Фондот за унапре-
дување развитокот на стопански неразвиените под-
рачја за 1962 година.

II Корисници на кредити за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопански органи-
зации од областа на градежната оператива чии
бруто производ надминува 2 милијарди динари.

III Кредитобарачите се должни со сопствени
средства или средства што ќе им обезбедат поли-
тичко-територијалните единици да учествуваат во
трошоците на инвестицијата со најмалку 10% од
пресметковната вредност на инвестицијата.

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% га-
рантен износ од висината на кредитот.

IV Рокот за враќање на кредитот не може да
биде подолг од 8 години.

V Најниска годишна интересна норма што мо-
же да се понуди е 7%.

VI Првенство за добивање на кредит имаат
кредитобарачите кои:

— користат кредити од средствата на Општиот
инвестиционен фонд;

— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-
вестиционото вложување;

— нудат поголемо сопствено учество;

— нудат пократок рок на враќање на кредитот;

— нудат повисока интересна норма;

— нудат покус рок за набавка на градежната
механизација.

VII Кредитите по овој конкурс ќе се одобру-
ваат само за набавка на механизација која ќе
служи исклучиво за градежната оператива.

Механизација која веќе е била во употреба
не може да се набавува од средствата на кредитот
одобрен според овој конкурс.

VIII Барањето за инвестиционен кредит за оваа
намена треба да ги содржи следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,

— висината на кредитот,

— износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,

— интересна норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот,

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот на набавките на предвидената механизација и денот од кога започнува да тече враќањето на кредитот.

IX Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП-VII издание и ЗПГ) кои можат да се добијат во Стопанската банка на Народна Република Македонија.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестиционо-техничка документација составена според Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр 45/61) и решение за донесување на инвестиционата програма. Инвестиционо-техничката документација и решението мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја изработил инвестиционо-техничката документација, а заверени од подносителот на барањето.

2. Спецификација на механизацијата со назначување на главните карактеристики како и цената за секоја позиција на механизацијата (одделно за увозната, одделно за домашната) и трошоците за монтажните работи.

3. Доказ за обезбедување на средствата за полагање на 5% гарантен износ како и на средствата за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на Банката кај која се водат тие средства со тоа дека банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот за поднесувањето на барањето.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот.

6. Пресметка на амортизацијата за текуштата година оверена од банката кај која се води текуштата односно жиро сметка, и

7. Извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

X. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

XI. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционо-техничката документација со сите прилози се поднесуваат во два (2) примероци до Стопанската банка на Народна Република Македонија.

XII. Според овој конкурс нема да се примаат барања за кредит под 20,0 мил. динари претсметковната вредност.

XIII. Барањата што ќе бидат поднесени до 20. XI. 1962 година, ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XIV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото како и другите постојни прописи.

Број 733

17 ноември 1962 година

Скопје

Стопанска банка

на Народна Република Македонија

Генерален директор,

Д. Шекерински, с. р.

Претседател на УО,

Мориц Романо, с. р.

На основа точ. 4 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото бр. 09-3296/1 од 26. XI. 1962 година, Одборот за општи стопански работи на Извршниот совет е согласен со VI конкурс за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во градежништвото во 1962 година.

Број 09-3466/1

20 ноември 1962 година

Скопје

Претседател

на Одборот за општи стопански работи,

Асен Симитчиев, с. р.

191.

На основа чл. 35 и 36 од Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), точ. 7 од Одлуката на Сојузниот извршен совет Рп. бр. 103 од 21 мај 1962 година за распределба на средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 год. и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја („Сл. весник на НРМ“ бр. 39/62), а во согласност со Одборот за општи стопански работи на Извршниот совет и Сојузниот државен секретаријат за работите на финансии бр. 16-22822/1 од 22-XI-1962, Стопанската банка на НР Македонија — Скопје, распишува

VII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСКО НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА 1962 ГОДИНА ДОДЕЛЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I Стопанската банка на НР Македонија — Скопје според овој конкурс од средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиени

подрачја за 1962 година, доделени на Републичкиот инвестиционен фонд, ќе дава кредити:

- за набавка на градежна механизација;
- за учество во кредитите од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

II Корисници на кредити за целите од претходната точка можат да бидат стопански организации од областа на градежната оператива чии бруто производ надминува 2 милијарди динари.

III Кредитобарачите се должни со сопствени средства или средства што ќе им обезбедат политичко-територијалните единици да учествуваат во трошоците на инвестицијата со најмалку 10% од пресметковната вредност на инвестицијата.

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% гарантен износ од висината на кредитот.

IV Кредити по овој конкурс ќе се даваат под услов да инвеститорите со учество од претходната точка и од другите извори обезбедат учество во трошоците на инвестицијата во висина од најмалку 30% од вкупниот износ на трошоците на инвестицијата.

V Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 8 години.

VI Најниска годишна интересна норма што треба да се понуди е 7%.

VII Првенство за одобрување на кредит имаат кредитобарачите кои:

- користат кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд;
- постигнуваат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување;
- поголемо сопствено учество;
- пократок рок за враќање на кредитот;
- повисока интересна норма;
- покус рок за набавка на градежната механизација.

VIII Кредитите по овој конкурс ќе се одобруваат само за набавка на механизација која ќе служи исклучиво за градежна оператива.

Механизација која веќе е била во употреба не може да се набавува од средствата на кредитот одобрен според овој конкурс.

IX Барањето за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржи следниве податоци:

- целта за која се бара кредитот;
- висината на кредитот;
- износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата;
- интересната норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот;
- рокот за почетокот и рокот за завршетокот на набавките на предвидената механизација и денот од кога започнува да тече враќањето на кредитот.

X Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на обрасците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП-VII издание и ЗПГ) кои можат да се добијат во Стопанската банка на Народна Република Македонија.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестиционно-техничка документација составена според Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“

бр. 45/61) и решение за донесување на инвестиционата програма. Инвестиционно-техничката документација и решението мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја изработил инвестиционно-техничката документација, а заверена од подносителот на барањето.

2. Спецификација на механизацијата со назначување на главните карактеристики како и цената за секоја позиција на механизацијата (одделно за увозната, одделно за домашната) и трошоците за монтажните работи;

3. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ како и на средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на банката кај која се водат тие средства со тоа дека банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ;

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето;

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот;

6. Претсметка на амортизацијата за текуштата година оверена од банката кај која се води текуштата односно жиро сметката; и

7. Извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

XI Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

XII Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционно-техничката документација со сите прилози се поднесуваат во два (2) примероци до Стопанската банка на Народна Република Македонија.

XIII Според овој конкурс нема да се примаат барања за кредит под 20,0 милиони динари претсметковна вредност.

XIV Барањата што ќе бидат поднесени до 20 декември 1962 година ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XV Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), Одлуката за распределба на средствата на Фондот за унапредување развиток на стопанско неразвиените подрачја за 1962 година, Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото како и другите постојни прописи.

Број 734

17 ноември 1962 година

Скопје

Стопанска банка

на Народна Република Македонија

Генерален директор,

Д. Шеќерински, с. р.

Претседател на УО,

Мориц Романо, с. р.

На основа Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја бр. 09-3296/2 од 26. XI. 1962 и точка 4 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото бр. 09-3296/1 од 26. XI. 1962, Одборот за општи стопански работи на Извршниот совет е согласен со VII конкурс за давање инвестициони кредити за градежништвото од средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопанско неразвиените подрачја за 1962 година доделени во Републичкиот инвестиционен фонд.

Број 09-3465/1
20 ноември 1962 година
Скопје

Претседател
на Одборот за општи стопански работи,
Асен Симитчиев, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 123, страна 315 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-3995/1 од 30-V-1960 година дејноста на Трговското претпријатие со колонијални стоки „Деликатес“ — Тетово, во иднина се проширува и со: а) трговија со овошје и зеленчук; и б) трговија со пресна и сува риба и производи од риба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 323/60. (616)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 25-IV-1960 година под рег. бр. 190/55, свеска I е запишано следното: Се проширува дејноста на работењето на продавниците на Фабриката за конзерви „Пелагонија“, Битола, и тоа: Продавницата бр. 1 — Фи бр. 273/60, Продавницата бр. 2 — Фи бр. 274/60, Продавницата бр. 3 — Фи бр. 275/60, Продавницата бр. 4 — Фи бр. 276/60, Продавницата бр. 5 — Фи бр. 277/60, Продавницата бр. 6 — Фи бр. 278/60, така што дејноста ќе им гласи: продажба на мало земјоделски производи на Земјоделското стопанство на Фабриката и конзервирани производи на фабриката како: зеленчук, овошје, конзерви, слатка, компоти и сл. Како дополнително на асортиманот — продажба на ран зеленчук, јужно овошје, сушено овошје, ореви, бадеми, лешници и производство на други стопански организации, како и овошје и вариво.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (698)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 277, страна 717 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделскиот комбинат „Бутел“ од село Бутел, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Бутел бр. 04-2028 од 10-VI-1961 година е припоен кон Земјоделскиот индустриски комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 620/61. (1306)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XI-1959 год. под рег. бр. 4/59 е запишана под фирма: Фабрика за чевли и папучи, Куманово. Продавница во Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на чевли и папучи.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли и папучи — Куманово, а по одобрението на Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-7138/1 од 23-IX-1959 година.

Раководител на продавницата е: Томаја Настева.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува фабриката што ја основала.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 429/59. (2073)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 245, страна 685 е запишано следното: Јордан Т. Насковски, досегашен шеф на сметководството на Претпријатието за откуп и преработка на тутун „Моша Пијаде“, Неготино, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначен Ламбовски Миле. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Тодор Апостолов, директор, сметано од 30-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 308/60. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 204, страна 541 е запишано следното: Михајло Петковски, досегашен потписник на Трговското претпријатие „Ангрокожа и гума“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За потписник на претпријатието е назначен Чемков Мане Ристо, самостоен референт по разно. Тој претпријатието ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници: Јосифовски Васил, директор, и Димитровски Александар, шеф на комерцијалното одделение.

Се брише како потписник на Трговскиот дуќан „Шево“ во Скопје на Претпријатието „Ангрокожа и гума“ — Скопје раководителот Ивановски Атанас, бидејќи е сменет на друга должност во претпријатието, сметано од 9-V-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 282/60. (597)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 16632/1 од 28-XII-1959 година дејноста на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“, Скопје, во иднина се проширува и со: продажба на машини за пишчување и сметање, апарати за умножување и прибор за цртање, како и геодетски мерки, инструменти и апарати.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 319/60. (609)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-V-1961 год. под рег. бр. 6/57—III е запишано следното: Се брише од регистарот Шумското индустриско претпријатие „Дебарце“ од с. Ново Село, Охридско, поради припојувањето кон Шумското производно претпријатие „Галичица“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 181/61. (981)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год. под рег. бр. 71/55-II е запишано следното: Се брише од регистарот Трговското претпријатие „Врашнар“ од Прилеп поради припојувањето кон Претпријатието „Жито Македонија“ — Филијала во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 539/60. (982)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-II-1961 год. под рег. бр. 1/60, свеска I е запишано следното: Се брише од регистарот Деловниот сојуз за поледелство и механизација „Агромеханика“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 75/61. (983)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1961 год. под рег. бр. 2/58, свеска III е запишано следното: Се брише од регистарот Откупната станица за кожи и волна во Струга на ЗЗ „Наумче Мечкароски“ од село Мислешево, Охридска околина, бидејќи престана со својата работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 91/61. (984)

КОНКУРСИ

Комисијата за службенички работи на НО на Општината — Битола, врз основа на чл. 21 од ЗЈС

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место Општински јавен правобранител

У С Л О В И:

1) Завршен правен факултет, положен судиски-адвокатски испит со над 3 години практика.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Сл. весник на НРМ“.

Плата по Законот за јавните службеници, додека полагајната плата и посебниот додаток, според Одлуката на НО.

Кандидатот покрај молбата, правилно таксирана, да ги достави документите предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници, дипломата за завршен правен факултет, документите за времето поминато на работа во правната струка со кратка биографија.

Кандидатите што се во работен однос поднесуваат и согласност од надлежниот старешина, дека во колку бидат примени ќе бидат ослободени од досегашната должност.

Молбата заедно со сите документи се поднесуваат до писарницата на НО на општината Битола, секој ден.

За поблиско објаснение кандидатите можат да се јават на телефон бр. 113. (1519)

На основа чл. 33 и 36 ст. 1 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Окружниот суд во Тетово

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Судски толкувач при Околинскиот суд во Тетово — референт II или III врста.

Услови: Кандидатот треба да има завршено средна или виша школа и работен стаж од три години. Да преведува од Шиптарски на Македонски и од Турски на Македонски.

Молбата со потребните документи, согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници, да се достави до Конкурсната комисија при Окружниот суд Тетово.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1518)

Школскиот одбор на Основното училиште „Де-до Ило Малешевски“ во гр. Берово

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар
2. Домаќин

Под точка 1) завршена средна стручна спрема, положен државен испит и проведено 5 години во управно-административна работа.

Под точка 2) висококвалификуван мајстор во тишлерска струка.

Плата спрема правилникот за распределба на личниот доход на училиштето.

Настап на работа од 1-I-1963 година.

Молбите со сета потребна документација ќе се примаат до 20-XII-1962 година. (1517)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1963 ГОД.

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1963 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1962 година.

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г.

Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1962 година.

СОДРЖИНА

Страна	Страна
184. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за престанок со работа на Дирекцијата за патишта и техничките секции за патишта — — — — — 501	188. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја — — — 502
185. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото — — — — — 501	189. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за стручното школство од Републичкиот општествен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја — — — 503
186. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја — — — 502	190. VI конкурс за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото во 1962 година — — — — — 503
187. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување на развитокот на стопански неразвиените подрачја — — — — — 502	191. VII конкурс за давање инвестициони кредити во градежништвото од средствата на Фондот за унапредување развитокот на стопанско неразвиените подрачја за 1962 година доделени на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — — 504